

## **1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED**

Deze instructie geldt voor het exporteren van honing naar Noord-Macedonië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Macedonië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.

Over de certificeringseisen die gelden voor de export van honing naar Noord-Macedonië zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bindend, van deze afspraken kan dus niet worden afgeweken.

## **2 WETTELIJKE BASIS**

### **2.1 EU-regelgeving**

- Verordening (EG) nr. 852/2004
- Verordening (EG) nr. 853/2004
- Verordening (EG) nr. 854/2004

### **2.2 Nationale wetgeving**

- Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 79.

### **2.3 Overige**

- Bilaterale afspraken tussen Noord-Macedonië en Nederland.

## **3 DEFINITIES**

n.v.t.

## **4 WERKWIJZE**

De export van honing naar Noord-Macedonië is toegestaan.

- *Certificaat: zie bijlage*

Algemeen: het certificaat is beschikbaar in e-CertNL.

Export tijdelijk niet mogelijk.

Voor export van honing naar Noord-Macedonië is een certificaat beschikbaar. Echter Noord-Macedonië heeft onlangs in al haar certificaten wijzigingen aangebracht die verwerkt moeten worden in zowel de instructies als in e-CertNL.

Er is voor gekozen om eerst die certificaten aan te passen waarmee regelmatig export plaatsvindt en op termijn de overige certificaten. Per 1 september 2019 worden de niet-aangepaste certificaten door Noord-Macedonië niet meer geaccepteerd.

Heeft u belangstelling om de in deze instructie genoemde producten te gaan exporteren dan moet u dat kenbaar maken via [export@nvwa.nl](mailto:export@nvwa.nl). Houdt u rekening met een verwerkingstijd van zeker 6 weken.

### **Toelichting bij het certificaat:**

#### Verklaring 1:

Deze verklaring kan voor een product afkomstig uit de EU worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving. In geval van import uit een derde land dient dit in het importcertificaat verklaard te worden.

#### Verklaring 2:

Deze verklaring kan voor een product afkomstig uit de EU worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving. In geval van import uit een derde land dient dit in het importcertificaat verklaard te worden.

#### Verklaring 3:

Deze verklaring kan voor een product afkomstig uit de EU worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving. In geval van import uit een derde land dient dit in het importcertificaat verklaard te worden.

## **5 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN**

De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat.

## **6 TOELICHTING**

In augustus 2019 is de instructie aangepast. Aangegeven is dat het certificaat per 1 september 2019 tijdelijk niet beschikbaar is.

Bijlage: certificaat

**ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ  
Health Certificate**

За мед и други пчелни производи наменети за исхрана на луѓето за увоз во Република Северна Македонија /  
For honey and other apiculture products intended for human consumption for  
dispatch to the Republic of North Macedonia

**I. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕ / IDENTIFICATION OF THE PRODUCTS**

Производ бр./ Product no.	Произод / Product	Видови (Научно име) / Species (Scientific name)	Земја на потекло / Country of origin	Одобрен број на објектот/ Approval no.

Производ бр. / Product no.	Код на стоката (XC код) / Commodity code (HS code)	XC-описување (XC-4) / HS-description (HS-4)	Паковање / Packing	Вкупна нето тежина / Total nett weight	Вкупна бруто тежина / Total gross weight

Производ бр. / Product no.	Температура на производот / Temperature of the product	Наменета употреба / Intended use

Ознаки / Marks	:	
Број контејнера / Container number	:	
Број печата / Seal number	:	

**II. ПОТЕКЛО НА ПРОИЗВОДИТЕ / ORIGIN OF THE PRODUCTS**

Производ  
бр./                      Број на одобрение /                      Адреса /  
Product no.            Approval no.    Address

Производ бр./ Product no.	Додатна одобрења / Additional approvals	Број на одобрение / Approval no.	Адреса / Address
	Погон за преработка / manufacturing plant		
	Ладилник / Cold store		

Адреса на извозник /                      :  
Address of exporter  
Земја на потекло /                      :  
Country of origin  
Датум експедирање на или :  
околу /  
Date of shipment on or  
about  
Место на натовар /                      :  
Place of loading  
Испраќање од / Dispatched :  
from

**III. МЕСТО НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ / DESTINATION OF THE PRODUCTS**

Средства за превоз /                      :  
Means of conveyance

Идентификација на средства за превоз /  
Identification of the means of conveyance :  
Транзитна земја/држава /  
Transit country :  
Подрачје на дестинација /  
Region of destination :  
Држава на определување /  
Country of destination :  
Граничен влез / Point of entry :  
Место на определување /  
Place of destination :  
Адреса на примач /  
Address consignee :

#### IV. ПОТВРДА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ / HEALTH ATTESTATION

Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознаен за релевантните одредби од Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Северна Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентните Регулации (ЕЗ) Бр. 178/2002, (ЕЗ) Бр. 852/2004 и (ЕЗ) Бр. 853/2004 и потврдувам дека медот и пчелните производи опишани погоре се произведени во согласност со тие услови, поточно дека тие: /

I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Law on veterinary public health (Official journal of Republic of North Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 and certify that the honey and apiculture products described above were produced in accordance with those requirements, in particular that they:

- 1 потекнува од објект(и) со имплементирана програма заснована на HACCP принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Регулација (ЕК) Бр. 852/2004; /  
it comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004;
- 2 со нив е ракувано на соодветен начин, подготвувани се, пакувани и складирани на хигиенски начин во согласност со условите изнесени во Правилникот за санитарно хигиенските услови за производство на храна (Службен весник на Република Северна Македонија Бр. 32/2006 и 35/2009) односно еквивалентниот Анекс II од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 852/2004 /  
have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of the Book of Rules on sanitary hygiene conditions for food production (Official journal of Republic of North Macedonia No.32/2006 and 35/2009) and/or equivalent for Annex II to Regulation (EC) No 852/2004  
и/and
- 3 запазени се гаранциите кои ги покриваат живите животни како и производите од нив, кои се предвидени во планот за резидуи во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Директива 96/23/ЕЗ, и посебно членот 29 /  
the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled;